



НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

1. Прашање:

Имаме фирма што се занимава со производство на чевли и работи ЛОН работа, во 2019 година фирмата беше подпроизводител, во 2020 година доби дозвола за ЛОН работа и е организатор на работа и има свои подпроизводители односно извезува за други фирми. Со тоа се јавува проблем што од извозот прикажува приход што реално не е на самата фирма. Доколку се направи пресметка и се тргнат приходите на подизведувачите фирмата има пад на приходи над 30%. Се поставува прашањето дали фирмата може да поднесе барање за финансиска поддршка?

Одговор:

Доколку месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот од април 2020 година заклучно со месец октомври 2020 година, ноември 2020 година или декември 2020 година намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка да се намалени најмалку за 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени во периодот од месец април 2019 година заклучно со месец октомври 2019 година, ноември 2019 година или декември 2019 година, намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, имате право да поднесете барање за финансиска поддршка.

2. Прашање:

Дали има право на финансиска поддршка фирма за месеците 10, 11 и 12/2020 година фирма која има исплатено дивиденда во месец август 2020 година.

Одговор:

Во Законот за финансиска поддршка за месеците октомври, ноември и декември/2020 година е пропишано

- работодавачот-барател на финансиска поддршка да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност (нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во МПИН образецот) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка, до денот исплатата на платата за месец декември 2020 година.

3. Прашање:

Ќе ве молам ако може да ми одговорите на која сметка и цел на дознака треба да се врати повеќе добиена финансииска помош.

Одговор:

Потребно е да ги вратите парите на образец ПП 50 на следниот начин:

Назив на примач: Буџет на Република Северна Македонија
100000000063095

Трезорска сметка: 630010001963019

Приходно konto: 725939 програма 00



Во цел на дознака: Враќање средства на с-ка 040010007863713, konto 464990, програма П1

4. Прашање:

Дали финансиската мерка за помош во плата може да ја користат и регистрираните индивидуални земјоделци, и кои се чекорите за да се аплицира?

Одговор:

Физичко лице кое врши самостојна дејност“ е трговец поединец, физичко лице кое врши земјоделска дејност, лице кое врши занаетчиска дејност и лице кое врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и е запишано во соодветен регистар.

Физичкото лице кое врши самостојна дејност - барател на финансиска поддршка поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средствасо Изјава за исполнетост на условите до Управата за јавни приходи.

Барањето физичко лице кое врши самостојна дејност -барател на финансиска поддршка го поднесува преку системот е-персонален данок на Управата за јавни приходи до 10-ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Кон Барањето физичкото лице кое врши самостојна дејност и се оданочува по вистински доход - барател на финансиска поддршка дава Изјава за исполнетоста на условите, а физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето доход дава Изјава за исполнетоста на условите.

За да аплицирате потребно е да се најавите на системот е-ПДД и да го поднесете барањето, доколку не сте регистрирани на системот е-ПДД, веднаш направете го тоа во прилог линк <https://e-pdd.ujp.mk/ppf/home.seam> за пристапување до системот.

5. Прашање:

Во врска со новите мерки за финансиска помош за Ковид -19, ме интересира дали ми следува оваа помош за месеците октомври, ноември и декември. Јас сум занаетчија паушалец а фирмата ми е регистрирана во февруари 2020 година.

Одговор:

Може да користите финансиска поддршка, доколку го исполните следниот услов:

За физичко лице кое врши самостојна дејност - барател на финансиска поддршка регистрирано после септември 2019, намалувањето на вкупните приходи од редовното работење остварени во месец октомври 2020 година, ноември 2020 година или декември 2020 година да изнесува најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар до месецот за кој се бара финансиската поддршка.

6. Прашање:

Вработен до 30.04.2020 година ја користи мерката Македонија вработува. Дали му следува финансиска поддршка за месеците 10,11 и 12. 2020



Одговор :

Доколку лицето има ослободување до 30.04.2020 година имате за него право да барате финансиска поддршка, но потребно е да го доставите прегледот од Агенција за вработување до кога било ослободувањето за лицето согласно проектот Македонија вработува, за да се изврши ажурирање во системот на Управата за јавни приходи.

7.Прашање:

Кој се условите за користење на поддршка за исплата на плати за месеците 10,11 и 12 донесена со четвртиот пакет мерки за сите оние работодавачи кои се погодени од здравствено –економската криза предизвикана од вирусот Ковид -19.

Одговор:

Условите за користење на оваа мерка се следните :

- Месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот од април 2020 година заклучно со месец септември 2020 година, октомври 2020 година или ноември 2020 година намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка да се намалени најмалку за 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи остварени во периодот од месец април 2019 година заклучно со месец септември 2019 година, октомври 2019 година или ноември 2019 година, намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење. За обврзниците регистрирани после септември 2019 година, намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени во месец септември 2020 година, октомври 2020 година или ноември 2020 година да изнесува најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар до месецот кој му претходи на месецот за кој се бара финансиската поддршка,
- Бројот на вработени во месецот за кој се бара финансиска поддршка од овој закон да е ист или поголем со бројот на вработени заклучно со месец август 2020 година со исклучок на одјавените работници согласно условите од членот 8 ставовите (3) и (4) од овој закон и
- Работодавачот-барател на финансиска поддршка да не исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност (нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во МПИН образецот) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот-барател на финансиска поддршка, до денот исплатата на платата за месец декември 2020 година.
- Работодавачот не исплатува нето плата повисока од 120.000 денари за месецот за кој се бара финансиска поддршка на повеќе од 10% од вкупниот број на вработени.
- Работодавачот во годишната сметка и финансиските извештаи за 2017, 2018 и 2019 година има остварено кумулативно акумулирани добивки пред одданочување помали од 600.000.000 денари односно во годишната сметка и финансиските извештаи за 2017, 2018 и 2019 година има остварено кумулативно акумулирани добивки пред одданочување поголеми од 600.000.000 денари и има повеќе од 2.000 вработени во месецот во кој користи финансиска поддршка (овој услов беше и во образецот на барањето).



8. Прашање :

Ме интересира кој не може да ја користи оваа мерка и на кого не му следува финансиска помош за исплата на плати за месеците 10, 11 и 12. 2020 година .

Одговор:

- работникот кој за месец јуни, јули, август или септември 2020 година, остварил нето плата повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време) или доколку засновал работен однос за време пократко од четири месеци, нето платата на работникот е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно за периодот за кој е пријавен во работен однос, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време),
- користи ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (за мерките од проектот „Македонија вработува“) и
- вработува работник за дополнително работење, согласно со членот 121 од Законот за работните односи.
- Орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна Македонија и со закон, институција која врши дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје.
- Приватна агенција за вработување за работник кој е отстапен кај работодавач од претходната алинеја (орган на државна и локална власт).

9. Прашање :

Колкав е износот кој можам да го добијам и кои се параметрите колку финансиска помош ми следува ?

Одговор:

- За намален приход од 30% до 40% износ на финансиска поддршка од 14.500 денари
- За намален приход од 40,01% до 50% износ на финансиска поддршка од 15.955 денари
- За намален приход од 50,01% до 60% износ на финансиска поддршка од 17.410 денари
- За намален приход од 60,01% до 70% износ на финансиска поддршка од 18.865 денари
- За намален приход од 70,01% до 80% износ на финансиска поддршка од 20.320 денари
- За намален приход од над 80% износ на финансиска поддршка од 21.776 денари

10. Прашање:

Каква е процедурата за користење на финансиската помош и кој е начинот за аплицирање за истата?

Одговор :

- Работодавачот-барател на финансиска поддршка поднесува Барање за финансиска поддршка за исплатата на платите на работниците до Управата за јавни приходи.
- Барањето се поднесува преку системот е-даноци на Управата за јавни приходи до 10-ти во месецот за претходниот месец, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето.



- Во Барањето, работодавачот-барател на финансиска поддршка дава Изјава за исполнетоста на условите.
- Работодавачот со комплетното барање за работниците за кои побарува финансиска поддршка, во полето 3.46 од месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец) внесува шифра 5001, а работодавачот кој може истовремено да користи и друга мерка за субвенционирање на социјалните придонеси ја внесува соодветната шифра за ослободување и истата ја комбинира со шифрата 5001
- По обработка на МПИН образецот, Управата за јавни приходи ќе го информира работодавачот-барател на финансиска поддршка за вкупниот износ на финансиската поддршка што ќе му биде исплатена за соодветниот месец.

11. Прашање

Кои се обврските на работодавачот одкако ќе ја добијам финансиската помош за исплата на плати?

Одговор:

Сите работодавачи кои добиле финансиска помош се должни:

- Должен е да му ја исплати платата на работникот најмалку до износот на примената финансиска поддршка.
- Има обврска да ги врати добиените финансиски средства во целост, заедно со камата за јавни давачки, доколку по извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд се утврди дека не ги исполнил условите за добивање на финансиска поддршка и не ја исплатил во целост примената финансиска поддршка
- Не смее да го намали бројот на вработени за времетраење на финансиската поддршка и два месеци после месецот за кој е користена финансиската поддршка освен за: 1. пензионирање и смрт на работник, 2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот, 3. откажување на договорот за вработување без отказан рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски, 4. спогодбено преземање на работник, 6. престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда 7. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа 8. истек на договорот за вработување на определено време
- Работодавачот нема право на користење на финансиска поддршка за работниците на кои им престанал работниот однос во текот на месец октомври 2020 година
- Работодавачот кој користел финансиска поддршка за три месеци, бројот на вработени не смее да го намалува заклучно со месец февруари 2021 година

12. Прашање

Дали се предвидени глоби за работодавачите кои не постапуваат според предвидените обврски, врз основа на кои ја добиле финансиската поддршка?

Одговор:

За сите оние работодавачи кои не се придржуваат на условите врз основа на кои ја добиле оваа финансиска помош предвидени се глоби и тоа:

Глоба во износ:

- од 500 до 1000 евра во денарска противвредност за микро правни лица,
- од 500 до 2000 евра во денарска противвредност за мали правни лица,



- од 1000 до 6000 евра во денарска противвредност за средни правни лица
 - од 1000 до 10000 евра во денарска противвредност за големи правни лица, и
 - од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице ако:
- За вработениот за кој примил финансиска поддршка, е исплатена пониска платата од износот на примената финансиска поддршка
 - Не ги врати во добиените финансиски средства во целост, заедно со камата за јавни давачки, по утврдена неправилности при извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд

За сите глоби прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.

13. Прашање :

Во однос на бројот на вработени во месец Август, дали бројот на вработените се зема на почетокот на месецот или крајот на месецот, односно на 01/08/2020 има 12 вработени а во текот на месецот има одјава на 2 вработени, КОЈ БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ СЕ ЗЕМА 12 ИЛИ 10 ВРАБОТЕНИ?

Одговор :

Може да го искористи вкупниот износ на поддршката, а за вработените не се важни промени во меѓувреме, него состојба на вработени на ден 31/08/2020 = 31/10/2020
Доколку е намален бројот на вработени, треба да вработите лица за истиот број на намалените вработени.

14. Прашање :

На ТП му е блокирана жиро сметката од доверител, преку извршител, сите услови за финансиска поддршка, како приход, број на вработени ги исполнува. **Прашањето е :**

Дали на правното лице за своите вработени УЈП ќе му ги исплати бараните средства имајќи во предвид дека сметката е блокирана и дали добиените средства ќе се насочат кон декларацијата за плата или може да се случи банката да ги ослободи и насочи кон извршителот?

Одговор :

По однос на Вашето прашање, Ве известуваме дека блокирањето на сметка од извршител е помеѓу обврзникот, извршителот и евентуално Генералниот секретаријат на Влада. Парите се наменски и не би требало да се предмет на извршување.

15. Прашање

Се работи за фирма, која покрај своите редовно вработени има и вработени преку агенција за привремени вработувања. Реално МПИН –от кој го праќаме од страна на фирмата е со ист број на вработени споредбено со 31/08/2020. Но преку агенција е одјавен еден по основ на завршување на договорот за вработување. Дали фирмата има право да поднесе барање за финансиска поддршка само за вработените кои се на МПИН-от, преку фирма затоа што тука бројот не е променет ?

Одговор:

Вработените кои се преку Агенција за вработување, а отстапени кај работодавач, истите тие лица се бројат како вкупен број на вработени кај работодавачот.



16 Прашање:

Ви се обраќам за совет како да го пресметам приходот за референтниот период како фирма / продавница која е регистрирана по септември 2019 година.

1. Ве молам за појаснување **што подразбира законот под приход**
 - дали е тоа промет после минусирањена на расходите
 - дали е тоа промет без минусирање на расходите
2. Ве молам за појаснување **што подразбира законот под редовно работење**
 - се земаат во предвид сите календарски месеци
 - не се земаат во предвид месеците кога продавницата била затворена во периодот од 16 Март - 31 Мај 2020 година

Во зависност од тоа која сума треба да ја поделам со колку месеци всушност ми зависи опстанокот на продавницата, поточно дали ги исполнувам условите за да аплицирам. Математиката е комплетно различна затоа ве молам за помош.

Одговор :

Под приход се подразбира се што имате фактурирано и фискалниот приход.

За обврзниците регистрирани после септември 2019, намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи (донација, субвенција и слично), кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот - барател на финансиска поддршка остварени во месец септември 2020 година, октомври 2020 година или ноември 2020 година да изнесува најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот - барател на финансиска поддршка остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар до месецот за кој се бара финансиската поддршка.

17. Прашање:

Како во МПИН пополнува СВД за финансиска поддршка?

Одговор:

Самостојните вршители на дејност без вработени сами за себе МПИН пресметката се изготвува исто како претходните месеци, без внесување на шифра 5001 за финансиска поддршка, со што морам да напоменам дека во поле 3.17 мора да се стави шифра 0050 за полно работно време и за скратено работно време 0047 и во поле 3.176 мора да се стави шифра 001. Сопственикот врз основа на поднесеното барање БФС-СВД/2 ја добива финансиската помош на трансакциска сметка.

18. Прашање:

Како во МПИН пополнува СВД за финансиска поддршка за своите вработени?

Одговор:

Самостојните вршители на дејност кои имаат вработени лица, односно ТП за вработените поднесува барање БФП-ИП/2 за финансиска поддршка и МПИН пресметката се изготвува на следниот начин:



за вработените потребно е во поле 3.46 да се внесе шифра 5001, во поле 3.17 шифра 0050 за полно работно време или за скратено работно време 0047 и во поле 3.176 потребно е да се внесе шифра 050.

19. Прашање:

Како да се подготви исправка 103-ка кога е исплатена редовната плата и во истата не е користена шифрата 5001 за финансиска поддршка?

Одговор:

Во исправката 103-ка се внесуваат лицата за кои се бара финансиска поддршка со податоците што се внесени во редовната плата потоа се внесува во поле 3.46 поле шифра 5001 и во поле 3.31 каде се внесува ефективна плата за на трансакциска треба да се внесе нула (0).

20. Прашање:

За Барањето БФП-ИП/2 не добив порака од системот е-Даноци дека е прифатено?

Одговор:

Даночните обврзници мора да го гледаат статусот во своите профили на е-Даноци системот, иако немаат добиено известување од системот, доколку барањето има статус "е обработено без грешки", тогаш истото е прифатено, односно, може да поднесуват МПИН пресметки.